



СПИШ
НА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. фак 51

ЧИК

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 10 октомври 1986
Скопје

Број 36

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

580.

Врз основа на член 125, став 1 од Деловникот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/82) и член 130, став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 септември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГОТ НА СЛУЖБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Во делот II, под „Б. Советници на Претседателството“, текстот на точките 1 и 2 од Одлуката се менува и дополнува и гласи:

„1. Во Службата на Претседателството има советници во областите за: општествено-политички систем и меѓународни односи; општествено-економски развој и економска политика; општествено-економски односи и развој на општествените дејности; општонационална одбрана и општествена самозаштита, а можат да се именуваат и за други области на општествениот живот.

2. Советниците на Претседателството на СРМ вршат стручно-аналитички, нормативно-правни и информативно-документациони работи и задачи, и тоа: непосредно се пријат за подготвување и остварување на програмата за работа на Претседателството на СРМ од областите од точка 1, ги следат, проучуваат и даваат стручни мислења на Претседателството по прашања значајни за остварување на функциите на Претседателството во овие области, обезбедуваат материјали, подготвуваат информации и покренуваат иницијативи за разгледување на одделни прашања од соодветните области, ги подготвуваат нацртите на актите односно стручно ги формулираат одлуките, предлозите, ставовите и мислењата и другите акти на Претседателството од овие области и вршат и други стручни работи што ќе им ги довери Претседателството или секретарот на Претседателството“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-416
16 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

581.

Врз основа на член 56, алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел III, точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, по предлог на Комисијата за организациони и кадровски прашања, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 септември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За советник за општествено-економски развој и економска политика на Претседателството на СРМ повторно се именува м-р Лилјана Тесторидес, досегашен советник на Претседателството на СРМ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-418
16 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

582.

Врз основа на член 56, став 1, алинеја 8 од Деловникот на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/82) и дел III, точка 2 од Одлуката за организацијата и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 септември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ПО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

За советник по општествено-политички систем и меѓународни односи на Претседателството на СРМ се именува м-р Виктор Габер.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-419
16 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

583.

Врз основа на член 56 алинеја 8, од Деловникот на Претседателството на СРМ и дел III од Одлуката за организација и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ, по предлог на Комисијата за организациони и кадровски прашања, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 септември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

1. За шеф на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ повторно се именува Живо Кондев, досегашен шеф на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-417

16 септември 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

584.

Врз основа на член 4 од Законот за користење на општествените средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во второто полугодие на 1986 и 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/86), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА ПРОДОЛЖАТ ИЛИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ГРАДАТ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1986 ГОДИНА И ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВА ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ЗА ТАА НАМЕНА

I

Со оваа програма се утврдуваат градежните објекти наменети за нестопански и непроизводствени дејности кои можат да продолжат или да започнат да се градат во второто полугодие на 1986 година, како и вкупниот износ на средства што може да се користи за таа намена.

II

Во второто полугодие на 1986 година може да продолжи односно да започне изградбата на градежни објекти во случаите кога:

- објектите се од посебно значење;
- за завршување на изградбата на објектите се обезбедени средства во висина на вкупната пресметковна вредност;
- градбата на објектите е во завршна фаза; и
- за отклонување на последиците од елементарни непогоди.

III

Износот на средства потребен за изградба на објектите од оваа програма во висина од 2.090.550.000 динари, согласно критериумите од дел II на оваа програма се распоредува по области и намени и тоа:

Здравство:

1. Хируршка клиника со — ортопедија Скопје	200.000.000
2. Здравствен дом — Скопје Поликлиника Горче Петров	100.000.000

3. Здравствен дом — Скопје — здравствен објект во населба „Шуто Оризари“	40.000.000
4. Здравствен дом — Скопје, објект во населба „Бутел“	30.000.000
5. Медицински центар „Борис Канчески“ — Гостивар	51.000.000
6. Изградба на детско и гинеколошко одделение во здравствениот дом „Кичево“	18.000.000
7. Допградба на здравствен пункт во с. Смојмирово и во село Митрашинци општина Берово	4.200.000
8. Здравствена станица Пехчево — општина Берово	4.000.000
9. Здравствена станица во село Врапчиште — Гостивар	8.500.000
10. Здравствена станица во село Жировница и село Скудриње — општина Гостивар	8.000.000
11. Здравствен дом — Македонски Брод	31.000.000
12. Здравствена амбуланта во село Цер — Кичево	6.000.000
13. Центар за заштита на жени — Охрид	10.000.000
14. Здравствени станици на село — Кочани	6.000.000
15. Здравствен дом во Богданци — Гевгелија	20.000.000

СВ: 536.700.000

ОБРАЗОВАНИЕ

А) Основно образование

1. Основно училиште „Дедо Иљо Мамешиевски“, училищен простор во с. Смојмирово и Владимирово — Берово	11.400.000
2. Одморалиште за просветни работници — Берово	26.338.000
3. Основно училиште во Винаца	32.000.000
4. Основно училиште во с. Крушево — Винаца	3.800.000
5. Основно училиште во с. Лаки — Винаца	18.000.000
6. Основно училиште во с. Дюбридол — Гостивар	4.000.000
7. Основно училиште во с. Чајле — Гостивар	2.500.000
8. Основно училиште во с. Топлица — Гостивар	25.000.000
9. Основно училиште во с. Градец — Гостивар	30.000.000
10. Основно училиште „Братство Единиство“ — Гостивар	35.000.000
11. Основно училиште во Дебар	40.000.000
12. Основно училиште во с. Цепиште — Дебар	8.000.000
13. Основно училиште во с. Коцак — Дебар	10.000.000
14. Основно училиште во с. Купретино — Демир Хисар	6.000.000
15. Допградба на основно училиште „Гоце Делчев“ — Кавадарци	6.000.000
16. Допградба на основно училиште „Пера Тошев“ — с. Росман — Кавадарци	1.500.000
17. Допградба на основно училиште „Дешка Тошева“ с. Бегниште — Кавадарци	1.500.000
18. Изградба на основно училиште во с. Длапкино Дол — Кичево	8.000.000
19. Основно училиште во с. Матејче — Куманово	1.000.000
20. Основно училиште во с. Конче — Радовиш	36.000.000
21. Основно училиште во с. Ињево — Радовиш	1.300.000

22. Централно основно училиште „Мите Богосевски“ — Ресен и подрачно училиште во с. Јанковец	35.000.000
23. Основно училиште во Куманово	20.000.000
24. Основно училиште во населба „Јане Сандански“ — Скопје	157.300.000
25. Основно училиште во с. Танушевици — Скопје	23.000.000
26. Основно училиште во населба „Црнице“ — Скопје	21.300.000
27. Основно училиште во Ново Село — Скопје	32.000.000
28. Основно училиште во с. Иловица — Струмица	9.650.000
29. Основно училиште во с. Муртино — Струмица	8.162.000
30. Основно училиште во с. Петралинци — Струмица	1.700.000
31. Основно училиште „Н. Ј. Вапцаров“ — Струмица	10.000.000
32. Основно училиште во VII-ма станбена заедница — Тетово	76.200.000
33. Основно училиште „Кирил и Методиј“ — Титов Велес	20.000.000
34. Основно училиште во с. Домница — Гостивар	13.000.000
35. Основно училиште во с. Печково — Гостивар	7.000.000
36. Основно училиште во с. Врбјани — Гостивар	14.500.000
37. Основно училиште во Проблштип — населба Калниште	30.000.000
38. Основно училиште во Прилеп — населба Точила	30.000.000
39. Основно училиште во с. Пенштани — Охрид	20.000.000
40. Основно училиште „Ванчо Прке“ — Делчево	30.000.000
41. Основно училиште во с. Драслајца — Струга	14.000.000
СЕ:	880.150.000

б) Насочено образование

1. Центар за средно насочено образование „Гуро Салај“ — Битола	50.000.000
2. Центар за средно насочено образование „Нико Нестор“ — Струга	76.000.000
3. Центар за средно насочено образование „Бранко Станоевиќ“ — Гостивар, за изградба на ученички дом	7.300.000
4. Центар за средно насочено образование „Науи Наумовски“ — Борче — Крушево	40.000.000
5. Центар за средно насочено образование „Јошо Викентиев“ — Кочани	36.000.000
6. Училишен центар „Моша Пијаде“ — Тетово	20.000.000
СЕ:	229.300.000

Општествена заштита на децата

1. Детска градинка во Крива Паланка	50.000.000
2. Детска градинка „13 Ноември“ — Скопје	20.000.000
3. Детска градинка во Демир Капија — Неготино	20.000.000
СЕ:	90.000.000

КУЛТУРА

1. Библиотека „Браќа Миладиновци“ — Радошани — Скопје	14.000.000
2. Историски архив — Титов Велес — изградба на депоа	32.000.000
3. Историски архив — Прилеп — изградба на депоа	21.000.000

4. Дом на народна техника — Берово	3.000.000
5. Словен куќа — Битољско-Преспански партизански одред во с. Златари — Ресен	5.000.000
СЕ:	75.000.000

Во областа на пензиско и инвалидско осигурување

1. Изградба на базен во состав на домот за одмор и закрепнување и рекреација „Спиро Захов“ во Банско — Струмица	5.200.000
СЕ:	5.200.000

Социјална заштита

1. Центар за социјална заштита — Битола — за изградба на дом	14.000.000
2. Дом за хуманитарни цели — Кочани	30.000.000
СЕ:	44.000.000

Управни згради

1. Управна зграда на Собранието на општината Винаца	30.000.000
2. Управна зграда на Собранието на општина Крива Паланка	13.500.000
3. Управна зграда на општински суд за прекршоци — Струга	5.400.000
4. ОК на СКМ и ОСМ — Ресен — работни простории	14.500.000
5. Општински затвор — Крива Паланка	4.000.000
6. Лотарија на Македонија — Скопје	15.000.000
7. Стопанска банка — Здружена банка — Скопје, за изградба на работни простории	78.300.000
8. Стопанска банка Радовиш — деловна зграда	20.000.000
9. ЗОИЛ „Македонија“ — Куманово — Управна зграда	24.000.000
10. ЗОИЛ „Македонија“ — Струмица — деловна зграда	25.500.000
СЕ:	230.200.000

IV

Во износот на средства од дел III на оваа програма не влегуваат средствата за инвестиции за потребите на општинската одбрана и општествена самозаштита, за реализација на програмите на органите за јавна и државна безбедност и за програмите на РТВ — Скопје.

V

За остварување на оваа програма ќе се прижи Републичкиот секретаријат за финансии и Службата на општественото книговодство.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1495/1

18 септември 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Васил Влашки, с. р.

585.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ — ИДРИЗОВО**

1. За управител на Казнено-поправниот дом — Идризово се именува Миладин Стојанов, досегашен судија на Врховниот суд на Македонија, сметано од 1. IX. 1986 година.

2. Решението ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1450/1
28 август 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

586.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

1. За помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува Слободанка Тасевска, досегашен помошник на директорот на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1358/2
11 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

587.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

1. За помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува Спасе Лазаревски, досегашен помошник на директорот на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1358/3
11 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

588.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на директорот на Архивот на Македонија се именува Тодор Талески, досегашен заменик на директорот на Архивот.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1482/2
11 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

589.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ШЕФ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПРОТОКОЛ**

1. Коста Јанковски се разрешува од должноста помошник на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и шеф на Републичкиот протокол.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1496/1
11 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

590.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство, од важност од 1. X. 1986 година, се назначува Гаврило Гавриловски, досегашен раководител на Службата за технолошко-економско планирање, студии и анализи при РЗ Развој и инвестиции во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1533/1
11 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

591.

Врз основа на член 37 од Законот за општествени совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) и член 45 од Деловникот на Општествениот совет за стопански развој и економска политика, на седницата одржана на 12 септември 1986 година, Советот донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

1. За претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика со мандат за една година се избира м-р Петар Гошев, член на Претседателството на Централниот комитет на СКМ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 27-1/15

23 септември 1986 година
СкопјеПретседател на Советот,
м-р Стојан Андов, с. р.

592.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 10 септември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 21 точка В и член 22 точка В од Општествениот договор за вработување на подрачјето на општина Пробиштип („Службен гласник на општина Пробиштип“ бр. 1/82).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Пробиштип“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените членови од Договорот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната несогласност со оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела и член 210 од Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата по оспотвена иницијатива, Судот утврди дека во член 21 се предвидени критериумите за утврдување редот на првенство за вработување, меѓу кои спаѓаат материјалната положба на семејството на невработеното лице, времетраењето на привремената невработеност и времетраењето на живеење во местото на вработувањето. Во член 22 точка в), пак, се предвидени бодовите според основот времетраење на живеење во местото на вработување.

5. Според член 139 став 1 од Уставот на СР Македонија, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници со општествен договор го обезбедуваат и усогласуваат самоуправното управување на општествено-економските и другите интереси од поширок заеднички интерес, а според член 579 од Законот за здружениот труд, меѓу другото, особено и овие од областа на политиката на вработувањето.

Според оддел II став 3 алинеја 9 на Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновена положба и улога на човекот ја сочинуваат, меѓу другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Според член 210 од Уставот

и член 167 од Законот за здружениот труд, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството.

Врз основа на изнесените уставни и законски одредби Судот смета дека предвидувањето на времетраењето на живеење во местото на вработувањето како основ за утврдување на приоритет при вработувањето, посредно ја ограничува слободата на движењето и вработувањето на граѓаните на територијата на СФРЈ. Исто така Судот смета дека времетраењето на живеење во местото на вработување може да се предвиди само како основ за приоритет под еднакви услови, но не како самостоен основ зашто, во спротивно, лицата се доведуваат во нееднаква положба по однос на условите за засновање работен однос.

Со оглед на тоа што во член 21 точка В од оспорениот Општествен договор како посебен основ е предвидено времетраењето на живеење во местото на вработувањето, а во оспорениот член 22 точка В од истиот Договор, пак, се предвидени бодови по тој основ Судот утврди дека тие не се во согласност со уставното начело на еднаквост и со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 49/86

10 септември 1986 година
СкопјеПретседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

593.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 септември 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 22 алинеја 6 и 7 од Правилникот за формирање и користење на средства за заедничка потрошувачка на работниците на Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“, Деловна единица — филијала Битола, донесен со референтум на 11 јули 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општините Битола и Демир Хисар, на 27 март 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот, одредбите од член 22 од Правилникот не се во согласност со Уставот и се во спротивност со член 181 од Законот за здружениот труд затоа што Комисијата за станбени односи само по утврдување предлогот за доделување на станови и кредити и истиот го доставува до Работничкиот совет на разгледување и одлучување а против одлуката на Работничкиот совет работниците имаат право на приговор до Собирот на работните луѓе на Работната заедница.

4. На седницата Судот утврди дека во член 22 е предвидено, за решавање на станбените прашања на работниците Работничкиот совет распишува јавен конкурс за доделување на станови на користење и за доделување на средства. Врз основа на доставените барања комисијата утврдува предлог кој го доставува до Работничкиот совет на Работната заедница за разгледување и одлучување. По поднесените приговори на одлуката на Работничкиот совет решава Собирот на работните луѓе.

5. Според член 181 став 2 од Законот за здружениот труд за остварување на поединечните права и обврски на работниците, одлучува Работничкиот совет на Основната организација или комисија што тој ќе ја формира.

Од изнесеното произлегува дека по правило за остварување на поединечните права и обврски одлучува Работничкиот совет, меѓутоа за одлучување на тие поединечни права и обврски може да формира и посебна комисија. Во конкретниот случај Комисијата за станбени прашања според својата функција ја спроведува само постапката придржувајќи се кон одредбите на Правилникот и оставава ранг-листата, а конечна одлука за распределба на станови донесува Работничкиот совет.

Работничкиот совет по закон е овластен да одлучува за поединечните права и обврски на работниците. Притоа, тој може, но не мора за одлучување за тие права, да ја овласти Комисијата која тој ја формира. Судот утврди дека означената одредба не е во спротивност со означениот член од Законот за здружен труд.

Според став 3 од истиот член и член 490 став 2 од истиот Закон работниците одлучуваат за остварување на поединечните права, обврски и одговорности и за прашања од делокругот на работничкиот совет со лично изјаснување, доколку во основната организација не е формиран работнички совет и тоа во функција на работнички совет. Во член 221 од истиот Закон е предвидено дека за заштита на правата на работниците одлучува органот во основната организација определен со статут. Во член 221 од истиот Закон, е предвидено дека за заштита на правата на работниците одлучува органот на основната организација определен со статут, а со член 26 став 1 алинеја 1 собирот на работниците е определен како форма на лично изјаснување на работниците.

Според тоа кога во основната организација е формиран работнички совет за остварување на поединечните права, обврски и одговорности не може да одлучуваат работниците на собир на работниците, бидејќи тоа спаѓа во законски делокруг на работничкиот совет или на комисија што тој ќе ја формира и овласти. Тоа значи дека и за барањата за заштита на поединечните права на работниците не може да се предвиди да одлучуваат работниците на собир на работниците, покрај изнесеното, и затоа што собирот не е орган на основната организација туку форма на лично изјаснување на работниците.

Со оглед на тоа што во член 22 алинеја 6 и 7 од оспорениот Правилник е предвидено за заштита на поединечните права на работниците да одлучува собирот на работниците иако е формиран Работнички совет, Судот го укина затоа што утврди дека тој е во спротивност со означените одредби од Законот, и оплучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 97/86
10 септември 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија
Димче Козаров, с. р.

594.

Уставниот суд на Македонија воз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 септември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 13 под А, Б, В, Г став 3 и 4, член 14 точка а и б и член 15 став 2 точка 3 и став 3 од Правилникот за решавање на станбените прашања, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд предилница „Југо-

текс“ Струмица во состав на Работната организација за производство на текстилни производи „Политекс“ Скопје, со референдум одржан на 31 октомври 1985 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Струмица за оценување уставноста и законитоста на член 5 став 1 алинеја 1 и 2 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Струмица со предлог поднесен до Судот поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука. Според наводите во предлогот во член 5 став 1 алинеја 1 и 2 е исклучен од правото на доделување на општествен стан работник кој поседува во сопственост стан или семејна станбена зграда која одговара на неговите потреби како и кога тој или неговият брачен другар е носител на станарско право на стан што одговара на неговите станбени потреби. Меѓутоа, во натамошниот текст на Правилникот не се содржани одредби за тоа што се смета за стан или семејна зграда кои одговараат на потребите на семејството. Поради тоа, предлагачот смета дека примената на означените одредби без утврдување на стварните потреби и услови за живеење врз основа на јасни и предизни одредби би можело да доведе до произволно и неосновано исклучување на работниците од правото на добивање општествен стан, што не е во согласност со уставното начело на еднаквост на работниците во остварувањето на своите права.

Понатаму, во предлогот во однос член 13 точка 5 предлагачот наведува дека со оглед на тоа што различно е вреднуван стажот на работниците во и во внатрешната организација означениот член не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Во однос член 13 точка В став 3 во кој е предвидено дека доброволните дарители на крв добиваат бодови за стан и тоа за секое давање на крв по 3 бода, предлагачот смета дека овој основ како хуманитарна и солидарна активност на човекот не може да претставува основ за стекнување првенство при распределбата на општествените станови и дека тоа не е во согласност со уставното начело дека материјалната основа и општествена положба на работниот човек се одредува исклучиво со трудот и резултатите од трудот.

Понатаму, во однос член 13 под точка А каде е предвидено дека работник без стан независно од тоа каде живее кај родители или кај трети лица како престанар добива 70 бода, предлагачот смета дека не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, затоа што имаат ист третман во поглед на станбената состојба работникот престанар и работникот кој живее кај своите родители, општество којичкиот на стан.

Воедно, во предлогот се наведува и тоа дека станбената состојба на работникот како основ е помалку вреднувана (се добиваат најмногу 70 бода) од основот работен стаж каде се добиваат 10 бода за секоја година (што значи најмногу 400 бода) и основот работен придонес за кој се добиваат најмногу 100 бода, од што произлегува дека споменатите два основа имаат доминантно влијание во утврдување на приоритетот за добивање на стан.

И на крајот со предлогот се оспорува член 14 под а и б и член 15 став 2 точка 3 во кои како основ за распределба на станови е предвидено местото на живеење на работникот во град Струмица и плаќање на местен самопридонес за што се добиваат 30 бода, а овој работник кој има место на живеење во град Струмица а не плаќа местен самопридонес добива 10 бода. Според предлагачот со означените членови од Правилникот се создава неоправдана привилегија за определена категорија на работници

што живеат во градот Струмица, а што не е резултат од трудот, па смета дека тие не се во согласност со уставното начело на еднаквост.

5. На седницата Судот утврди дека член 5 став 1 алинеја 1 и 2 предвидуваат работникот во основната организација да нема право на доделување на стан ако: има во сопственост соодветен стан или фамилијарна станбена зграда која одговара на неговите потреби и доколку работникот или неговиот брачен друг е носител на станарско право на стан кој одговара на неговите потреби.

Исто така, Судот утврди дека во делот V од Правилникот за утврдување на големината на станот во член 18 е предвидено дека според бројот на членовите на семејството на работникот му припаѓа: работник самец — гарсонiera или едноособен стан; работник со брачен друг или друг член на семејството едноособен или едноособен проширен стан; работник со брачен друг со две деца, двоособен или двоособен проширен; и работник со брачен другар со три или повеќе деца трособен стан.

Со оглед на тоа што Правилникот содржи одредби (член 18) што се смета за стан кој одговара на станбените потреби на работникот, Судот утврди дека наводот во предлогот е неоснован и дека член 5 став 1 алинеја 1 и 2 не се во несогласност со уставното начело на еднаквост.

6. Воедно, Судот утврди дека член 13 под А предвидува по основ станбена состојба работникот без стан (под крпија или кај родители) да добива 70 бода, од што произлегува дека потстанарот и работникот кој што живее кај своите родители се изедначени во степенот на станбената загроеност и добиваат ист број бодови. Исто така, Судот утврди дека по овој основ бодови добива само потстанарот, а не и другите категории станбено загроени работници.

Според мислењето на Судот работникот потстанар се наоѓа во понеповолна станбена ситуација од работникот кој живее кај родителите, затоа што потстанарот е лице без стан, додека работникот кој живее кај своите родители е носител на стан. Според тоа Судот смета дека овие две категории на работници се наоѓаат во различна станбена ситуација, односно степенот на нивната станбена загроеност е различен и по тој основ треба и различно да се вреднуваат.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај се врши подеднакво вреднување на работникот потстанар и работникот кој што живее кај своите родители, Судот утврди дека означениот член од Правилникот не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

7. Исто така, Судот утврди дека во член 13 под Б е предвиден работниот стаж како основ по кој се добиваат определен број бодови. Понатаму, Судот утврди дека се прави разлика во бројот на бодовите во зависност од тоа каде е стекнат стажот, за стажот стекнат во основната организација се добиваат 10 бода за секоја година, а за стажот стекнат наоѓаср од основната организација за секоја година по 3 бода.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства работникот создава доход кој има општествен карактер. Дел од овозможениот доход, односно дел од чистиот доход работниците во основните организации го издвојуваат во фондот за заедничка потрошувачка, кој покрај другото, го користат и за обезбедување станови за работниците. Работејќи и овоздавајќи доход со општествени средства, работникот стекнува и работен стаж, кој исто така има општествен карактер. Без оглед дали е стекнат во една или повеќе организации,

Согласно начелото на еднаквост утврдено во Одделот II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновената положба и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законноста.

Со оглед на тоа, Судот смета дека различното вреднување на работниот стаж стекнат во и во организацијата претставува неоправдано привилегирање на тие работници кои стажот го стекнале во организацијата. Ова затоа што организацијата треба да плаќа од работниот стаж како елемент и израз на личниот придонес на работникот што со својот труд го дал во зголемувањето на материјалната основа на социјалистичкото општество.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека означениот член од Правилникот не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

8. Воедно, Судот утврди дека по основот станбена состојба работниците можат да добијат најмногу 70 бода, по основот работен стаж за секоја година по 10 што значи 400 бода најмногу и по основот работен придонес можат да се добијат најмногу 100 бода. На тој начин основот станбена состојба е помалку вреднуван од другите основи, иако тој треба да има доминантно влијание при утврдувањето редот на првенство за доделување на користените станови во општествена сопственост.

Со оглед на тоа што основот работен стаж и основот работен придонес имаат доминантно влијание при утврдување редот на првенство за доделување на стан во однос на основот станбена состојба Судот утврди дека оспорените одредби не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

9. Понатаму, Судот утврди дека во член 13 под Г став 3 е предвидено доброволните дарители на крв за секое давање крв да добиваат по 3 бода. Член 14 предвидува работникот со место на живеење во град Струмица кој плаќа местен самопридонес на град Струмица од денот на распишувањето да добива 30 бода и работникот со место на живеење во град Струмица кој не плаќа самопридонес добива 10 бода. Исто така Судот утврди дека член 15 став 2 точка 3 предвидува работниците самци да добијат стан ако плаќаат самопридонес од денот на распишувањето.

Според член 13 од Уставот на СР Македонија, трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности.

Според мислењето на Судот доброволното давање на крв и плаќањето на местниот самопридонес не може да се предвидат како основи за распределба на станови. Ова од причина што според означената уставна одредба само трудот и резултатите на трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот, а овие два основа не произлегуваат и не се резултат на трудот што работникот го вложува.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека член 13 под Г став 3, член 14 и член 15 став 2 точка 3 од означениот Правилник не се во согласност со означеното уставно начело.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 99/86

10 септември 1986 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

595.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 септември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 4 на член 37 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за едничка потрошувачка, донесен од работниците во Централното основно училиште „Маршал Тито“ во село Арачиново — Скопје, со референдум одржан на 23 јуни 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Маршал Тито“ во село Арачиново — Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 4 на член 37 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето за нејзината уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека во член 37 од оспорениот Правилник се вреднуваат работите и

работните задачи на училишниот педагог изразени во бодови. Судот понатаму утврди дека за сите останати работи и работни задачи на овој работник во оваа одредба се предвидени мерила (бодови), но за основот соработка со заинтересирани органи и организации кои работат во областа на образованието и воспитувањето во точка 4 не се утврдени мерила.

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за своите лични доходи.

Со оглед на тоа што во точката 4 на член 37 од оспорениот Правилник на училишниот педагог — за основот соработка со заинтересираните органи и организации кои работат во областа на образованието и воспитувањето не се определени бодови, Судот утврди дека оваа одредба на член 37 не е во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија, односно дека е во спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 306/85

10 септември 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

282.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 31 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Заедницата и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 септември 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВИДЕНИОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричниот надоместок за пензија остварена во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветното вработување на инвалидите на трудот со преостанатата работна способност, аконтативно се усогласуваат за 65 насто, што претставува дел од предвидениот пораст на номиналните лични доходи на работниците во општествениот сектор во Републиката во 1986 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци од предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 6/86 и 27/86) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 10 насто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците од НОВ од пред 9 септември 1943 год. на определени од гаран-тираната пензиска основа, најнискиот износ на пензиите како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот износ на пензијата односно на пензијата и додатокот на пензијата определени за 1986 година според соодветните одлуки.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1986 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1986 година се зголемуваат до износот на пензијата определен врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1986 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1986 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1986 година.

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат без оглед на последната година од која се засметани личните доходи во пензиската основа.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по тој основ сразмерно на бројот на месеците од 1986 година во кои примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80).

Член 6

Како основица за определување износот на усогласување од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласени според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1985 година што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1986 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 1 јануари 1986 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2297/1

25 септември 1986 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

283.

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 148 точка 1 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 септември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ДАВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА ДО ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ

Член 1

На корисниците на пензија до граничниот износ на најниското пензиско примање за 1986 година зголемен за 55 насто им се определува еднократно парично давање и тоа:

- 12.000 динари за корисниците на најнизок износ на пензија;
- 10.000 динари на корисниците кои со пензијата користат додаток на пензијата и
- 8.000 динари на корисниците на пензија до 32.934 динари кои со пензијата не користат додаток на пензијата.

Член 2

Еднократното парично давање припаѓа на сите корисници од член 1 на оваа одлука затечени на 30 јуни 1986 година.

Член 3

Еднократното парично давање ќе се определи по службена должност, без донесување на решение, а ќе се исплати со пензиите за месец ноември 1986 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2298/1

25 септември 1986 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

284.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25 септември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за сместување и исхрана за деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој заради специјално и средно насочено образование и воспитание односно заради работно оспособување како и висината на трошоците во врска со преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот.

Член 2

Висината на надоместокот за сместување и исхрана ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана на децата и младинците со пречки во физичкиот и психичкиот развој сместени во интернат, трошоците за исхрана (топол оброк) на надворешните ученици и инвалидите на трудот како и средства за лични доходи на вработените во интернатот.

Член 3

Висината на трошоците во врска со преквалификацијата или доквалификацијата ги опфаќа трошоците за исхрана (топол оброк), и обезбедување на дел на личните доходи на стручните лица кои ја спроведуваат преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот.

Член 4

Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинците со пречки во психофизичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	ОРГАНИЗАЦИЈА	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола	28.843 дин.
2.	Завод за професионална рехабилитација на младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје	25.508 дин.
3.	Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје	31.092 дин.
4.	Центар за професионална рехабилитација со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје	24.518 дин.
5.	Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“ — Скопје	24.518 дин.
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ — Штип	24.518 дин.
7.	Работна организација за основно образование на децата со лесна и умерена попреченост во психофизичкиот развој со ученички дом „25 Мај“ — с. Ново Село и други специјални паралелки при основни училишта со интернатско сместување	24.518 дин.

Член 5

Кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој со решение на старателски орган е сместено кај друго семејство во друго место а ако за задолжителното основно образование му е потребна настава во специјално училиште односно специјално одделение на училиште кое се наоѓа надвор од неговото место на живеење, трошоците за сместување и исхрана во друго семејство изнесуваат 80 насто од износите утврдени во член 4 од оваа одлука.

Член 6

Висината на надоместокот за вршење на преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот месечно изнесува, и тоа:

- 1) во организации на здружен труд 6.600 дин.
- 2) во заштитни организации 7.400 дин.

Член 7

Кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор од местото на живеењето, а не им е обезбедено сместување во интернат, висината на надоместокот месечно изнесува 15.000 динари.

Член 8

За децата и младинците кои се наоѓаат на стручно односно работно оспособување и инвалидите на трудот за време на преквалификација или доквалификација, а не се сместени во интернат, се утврдува износ на надоместок на трошоците за исхрана (топол оброк) кој по корисник изнесува 5.000 динари месечно.

Член 9

Инвалидите на трудот за чија преквалификација или доквалификација, поради оддалеченоста од местото на живеење, е потребен постојан превоз, имаат право на надоместок на трошоците за превоз во висина на фактичката цена на превозот од местото на живеењето на инвалидите на трудот до организацијата каде се врши преквалификацијата или доквалификацијата.

Член 10

Во обезбедувањето на надоместокот за сместување и исхрана во интернат заради специјално основно воспитание и образование со дел учествува Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедницата) и осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместокот во зависност од приходите по член на домаќинството.

Осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместокот за сместување и исхрана учествува во обезбедувањето на дел на трошоците од член 4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 насто од месечните приходи по член на домаќинството во претходната година.

Останатиот дел на трошоците до полната цена од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Заедницата од сопствени средства.

Доколку во семејството има две или повеќе деца осигуреникот сноси дел на трошоците за сместување и исхрана само за едно дете во смисла на став 2 на овој член а за останатите деца трошоците за сместување и исхрана ги сноси Заедницата.

Ако преостанатиот дел на трошоците кои ги обезбедува Заедницата се помали од една десетина од вкупните трошоци за сместување и исхрана, Заедницата сноси една десетина од трошоците, а осигуреникот од кого се изведува правото на надоместокот остатокот на тие трошоци.

Доколку приходите по член на домаќинството изнесуваат 5.000 динари, трошоците за сместување и исхрана во интернатот или во друго семејство надвор од местото на живеењето ги сноси Заедницата во целост.

Член 11

Ако еден од родителите на детето со пречки во психичкиот и физичкиот развој е на работа во

странство делот на трошоците за сместување и исхрана во интернат заради специјално воспитание и образование што паѓа на товар на средствата на Заедницата, изнесува една десетина од надоместокот на трошоците за сместување и исхрана определени во член 4 и 5 во оваа одлука.

Член 12

Како приходи од член на домаќинството се смета личниот доход остварен од работен однос и приходите остварени по други основи од земјоделска дејност (катастарски приходи) и приходи од вршење на самостојна или професионална дејност, приходи од имоти и имотни права што подлежат на данок од претходната година.

Приходите остварени по други основи претходно се сведуваат на приходи од работен однос на начин како што е определено во член 30 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 13

Како членови на домаќинство во смисла на член 10 од оваа одлука се сметаат членовите на семејствата со кои осигуреникот од кого детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој го изведува правото на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана за време на стручно односно работно оспособување имаат заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-2299/1
25 септември 1986 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

285.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78) и член 23 став 1 точка 17 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 23 септември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Заради порастот на трошоците на животот во 1986 година минималните старосни пензии и семејните пензии во висината на минималната старосна пензија се усогласуваат за 66,7 насто и изнесуваат 2500 динари месечно.

Член 2

Основица за определување износот на зголемувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука претставува износот на пензијата што му припаѓа на корисникот на пензија за месец јуни 1986 година.

Член 3

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука припаѓа сметано од 1 јули 1986 година.

Член 4

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без поднесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 01-44/1

23 септември 1986 година

Скопје

Претседател,
Мефаил Имери, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ

286.

Врз основа на член 56 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 23/84), член 35 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на физичката култура на град Скопје, член 5 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во планирањето, остварувањето и развојот на областа на физичката култура што претставува посебен и заеднички интерес на општините и градот Скопје, член 6 од Самоуправната спогодба за здружување на средства во Републичкиот СИЗ на физичката култура, Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје, на седницата одржана во месец септември 1986 година, согласно Програмата за остварување и развој на дејностите во областа на физичката култура за 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОТ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на општините и градот и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура за 1986 година.

Член 2

Во член 2, алинеја 1 се менува стапката на приходите од доходот на стопанството од 0,15% на 0,14% и членот гласи:

— од доходот од стопанство	0,14%
— од личен доход од работен однос	0,30%
— од личен доход од семејна дејност	0,075%
— од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност	0,50%

Вкупниот износ на средствата што општинските СИЗ и Самоуправната интересна заедница на физичката култура на град Скопје ќе ги оствари од придонесите од претходниот став се зголемува од 292.525.000 динари на 356.997.000 динари“.

Член 3

Во член 3, алинеја 1 и 2 се менува процентот од доходот од стопанството и од личен доход од работен однос и членот гласи:

„Од остварените приходи по извори СИЗ на физичката култура на град Скопје во Републичката СИЗ на физичката култура ќе здружува:	
— од доходот од стопанството	22,20%
— од личен доход од работен однос	23,81%

Вкупниот износ што ќе се здружи во Републичката СИЗ од претходниот став од овој член не може да изнесува повеќе од 80.266.000 динари“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 03-326/1

8 септември 1986 година

Скопје

Претседател,
Предраг Спасовски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

287.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата „Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби на град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Центар, Собранието на СИЗ на културата на општината Центар, на III-та седница, одржана во месец септември 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за здружување на средствата од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на придонесот од доходот на ОЗТ од „1,20%“ се намалува на „1,00%“;

Во ставот 2 на истиот член износот „897.700.000“ се заменува со нов износ „1.102.550.000 динари“.

Член 3

Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „94,67%“ се заменува и гласи „94,97%“, а износот „565.510.000“ се заменува и гласи „680.718.000 динари“.

Во алинејата 2 износот „93,00%“ се заменува и гласи „96,83%“, а износот „269.508.000 динари“ се заменува и гласи „363.000.000 динари“.

Во ставот 2 износот „834.792.000 динари“ се заменува и гласи „1.043.718.000 динари“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 03-551/1

17 септември 1986 година

Скопје

Претседател,
Мухамед Шерифи, с. р.

288.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интереси заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби на град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Кисела Вода, Собранието на СИЗ на културата на општината Кисела Вода на III-та седница, одржана во месец септември 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на придонесот од доходот на ОЗГ од „1,20‰“ се намалува на „1,00‰“.

Во ставот 2 на истиот член износот „321.296.000“ се заменува со нов износ „387.354.000 динари“.

Член 3

Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „88,74‰“ се заменува и гласи „93,06‰“ и износот „259.303.000 динари“ се заменува и гласи „326.259.000 динари“.

Во алинејата 2 износот „87,80‰“ се заменува и гласи „68,13‰“, а износот „22.916.000 динари“ се заменува и гласи „23.000.000 динари“.

Во ставот 2 износот „282.219.000 динари“ се заменува и гласи „349.259.000 динари“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 03-551/1
17 септември 1986 година
Скопје

Претседател,
Томо Чаловски, с. р.

289.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интереси заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби на град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Карпош, Собранието на СИЗ на културата на општината Карпош, на III-та седница, одржана во месец септември 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на придонесот од доходот на ОЗГ од „1,20‰“ се намалува на „1,00‰“.

Во ставот 2 на истиот член износот „288.100.000“ се заменува со нов износ „354.150.000 динари“.

Член 3

Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „84,11‰“ се заменува и гласи „93,22‰“ и износот „157.594.000“ се заменува и гласи „209.563.000 динари“.

Во алинејата 2 износот „82,60‰“ се заменува и гласи „76,19‰“, а износот „80.452.000“ се заменува и гласи „96.000.000 динари“.

Во ставот 2 износот „238.046.000“ се заменува и гласи „305.563.000 динари“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 03-551/1
17 септември 1986 година
Скопје

Претседател,
Билјана Ангеловска, с. р.

290.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интереси заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби на град Скопје во 1986 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Гази Баба, Собранието на СИЗ на културата на општината Гази Баба, на III-та седница, одржана во месец септември 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на придонесот од доходот на ОЗТ од 1,20% се намалува на 1,00%;

Во ставот 2 на истиот член износот „408.400.000 динари“ се заменува со нов износ „493.600.000 динари“.

Член 3

Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „91,33%“ се заменува и гласи „93,19%“ и износот „330.563.000 динари“ се заменува и гласи „407.715.000 динари“.

Во алинејата 2 износот „90,53%“ се заменува и гласи „90,48%“, и износот „39.700.000 динари“ се заменува и гласи „51.300.000 динари“.

Во ставот 2 износот „370.263.000 динари“ се заменува и гласи „456.015.000 динари“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 03-551/1

17 септември 1986 година
Скопје

Претседател,

Јованчо Царлиев, с. р.

291.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправниот интереси заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби на град Скопје во 1986 година и согласно Програмота за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Чаир, Собранието на СИЗ на културата на општината Чаир, на III-та седница, одржана во месец септември 1986 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за здружување на средствата од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година.

Член 2

Во членот 2 став 1 алинеја 1 стапката на придонесот од доходот на ОЗТ од 1,20% се намалува на 1,00%;

Во ставот 2 на истиот член износот „83.000.000“ се заменува со нов износ „101.300.000 динари“.

Член 3

Во членот 3 став 1 алинеја 1 износот „60,90“ се заменува и гласи „80,10%“, а износот „37.277.000“ се заменува и гласи „58.873.000 динари“.

Во алинејата 2 износот „59,30%“ се заменува и гласи „35,25%“, а износот „11.919.000“ се заменува и гласи „9.200.000 динари“.

Во ставот 2 износот „49.196.000 динари“ се заменува и гласи „68.073.000 динари“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Бр. 03-551/1

17 септември 1986 година
Скопје

Претседател,

Авгула Огњановска, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за поништување на чекови и тоа под бр. 1090441-460 и 1142021-040, како и на тековна карта број 40100-620-21-840-8071-691/32, издадена од Љубљанска банка, Основна банка — Скопје, а на лицето Саздов Саздо.

Се повикува секој оној кај кого се наоѓаат чековите или некој знае за нив за тоа да го извести судот или да ги достави до судот истите во рок од 60 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 172/86. (132)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје поведена е постапка за поништување на тековната сметка издадена на име Симовски Владислав од Љубљанска банка — Основна банка — Скопје, бр. 40100-620-21-840-8017-373/89 и чековите бр. 1011928, 1011929 и 1011930, поради тоа што истите се изгубени во периодот од 29 до 31. VII. 1986 год. во Охрид.

Се повикува наоѓачот на тековната сметка и чековите да ги пријави во судот, а и секој оној што знае за наоѓачот на тековната сметка и чековите тоа да го пријави на судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. За поведување на оваа постапка секое лице кое има правен интерес може да стави приговор сè до окончавањето на постапката.

До окончавањето на постапката лицето задолжено по тековната сметка и чековите не смеа да ги извршува своите обврски. Доколку во оставениот рок не се јави никој, овој суд ќе донесе решение за поништување на тековната сметка и чековите.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 98/86. (131)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 11—22/1 од 15. III. 1986 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 41, книга I, занаетчиот дуќан од дрвопреработувачката дејност на налан-дскиот занает на Спендарски Крум Јован од Берово.

Врз основа на решението У. бр. 11—34/1 од 1. I. 1986 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 290, книга I, занаетчиот дуќан од металопреработувачката дејност од

браварскиот занает на Станоевска Славе Мара од Пехчево. (4)

Врз основа на решението У. бр. 11—38/1 од 1. IV. 1986 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 54, книга II, занаетчискиот дуќан од кројачкиот занает (шивач на женска облека) на Каракутовска Ристова Фроска од Пехчево. (5)

Врз основа на решението У. бр. 11—36/1 од 1. IV. 1986 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на самостојните занаетчи, под рег. бр. 76, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчишки дуќан „Брегалиница“, ул. „Супјеска“ бр. 2, Берово, на Милошевски Јованов Борис од с. Русиново, со постојано место на живеење во Берово.

Дуќанот ќе врши занаетчиска дејност од металопереработувачката дејност на автолимарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Милошевски Јованов Борис. (6)

Врз основа на решението У. бр. 11—125 од 1. VI. 1985 година, на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 46, книга II, занаетчискиот дуќан од берберскиот занает (фризер за мажи) на Армански Кирил Митко од Берово. (11)

Врз основа на решението У. бр. 11—198/1 од 1. XI. 1985 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 77, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчишки дуќан „Младост“ на Сапаловски Милан Ѓорѓи од с. Умлена, Берово, Дуќанот ќе врши занаетчиска дејност од производство и обработка на градежни материјали од занаетот изработка на дрвена амбалажа.

Фирмата ќе ја потпишува Сапаловски Милан Ѓорѓи. (12)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Пасош на име Мустафа Бектеши, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 9-а, Куманово (4253)

Пасош на име Зелије Бектеши, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 9-а, Куманово. (4254)

Воена книшка на име Фаредин Даути, с. Ново Село I, Тетово. (4256)

Воена книшка на име Шабан Хисмани, ул. „Преспанска“ бр. 44, Тетово. (4356)

Воена книшка на име Африм Морина, ул. „Борис Кидрич“ бр. 99, Гостивар. (4368)

Пасош на име Сание Јашарова, ул. „Козјак“ бр. 10а, Битола. (4449)

Воена книшка на име Фуат Дика, с. Бицово, Струга. (4451)

Пасош на име Кемал Кабири, с. Орашје, Тетово. Воена книшка на име Скендер Ислами, с. Лојане, Куманово. (4551)

Воена книшка, издадена од ВП — 1616 — Сарајево на име Радевски Василко, ул. „Мицко Козар“ бр. 63, Титов Велес. (4555)

Воена книшка на име Мевлуди Даути, с. Калишта, Струга. (4650)

Диплома за завршена гимназија, издадена од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на Воденичаровски Н. Благојче, ул. „Преспанска“ бр. 32, Ресен.

Работна книшка на име Ѓорѓе Кукоски, с. Вечани, Струга. (4222)

Работна книшка, на име Маринковска Галина, с. Саса, Делчево. (4233)

Работна книшка, на име Рајковиќ Томе, нас. Чашка, Титов Велес. (4238)

Работна книшка на име Божидар Стаменковиќ, Неготино. (4239)

Работна книшка на име Фадил Беџети, Тетово. Работна книшка на име Халид Халиди, Тетово.

Работна книшка на име Јосиф Николовски, Гостивар. (4275)

Работна книшка на име Мирко Стоилков, Кочани. Работна книшка на име Драганче Нушев, Штип.

Работна книшка на име Бранко Манасиевиќ, Куманово. (4323)

Работна книшка на име Исније Мустафаи, Тетово. (4332)

Работна книшка на име Алимпије Русевски, Струга. (4347)

Работна книшка на име Миомир Стојановиќ, Куманово. (4386)

Работна книшка на име Марјан Трајковски, Куманово. (4421)

Работна книшка на име Уснириза Усеини, Тетово. Работна книшка на име Сузана Фенева, Штип.

Работна книшка на име Атифа Демирова, Радовиш. (4446)

Работна книшка на име Машеска Миланка, с. Сланско, Македонски Брод. (4453)

Работна книшка на име Реџеп Ала, Струга. Работна книшка на име Ридван Демири, Куманово. (4511)

Работна книшка на име Тодор Гушев, Тетово. Работна книшка на име Селам Пајазити, Гостивар. (4526)

Работна книшка на име Борис Лазаревски, Кочани. (4532)

Работна книшка на име Ѓорѓи Трајков, Кратово. Работна книшка на име Самет Арифи, Куманово.

Работна книшка на име Војо Станојковски, ул. „Македонска“ бб, Крива Паланка. (4647)

Работна книшка на име Ѓзим Синани, Струга. Работна книшка на име Душко Митевски, Крива Паланка. (4702)

Тековна сметка бр. 1550024261 и чекови бр. 0442581 до 0442590, издадени од Југобанка Основна банка — Скопје на име Марјан Огненовски, ул. „Вич“ бр. 8/32, Скопје. (4313)

Пасош на име Марјан Ѓоревски, ул. „Перо Шварц“ бр. 13, Куманово. (4746)

Штедна девизна книшка бр. 4000-03-02836-2, издадена од Инвест банка — Белград — Деловна единица — Скопје на име Мирче Нешовски, Скопје.

Воена книшка бр. 37697 на име Љубомир Ичев, ул. „Слободан М. Данко“ бр. 93, Гевгелија. (4775)

Воена книшка, издадена од СО — Гостивар на име Беќир Изаири, с. Черане, Гостивар. (4804)

Воена книшка на име Мухамет Зенуни, с. Вешала, Тетово. (4827)

Чекови од бр. 486626 до 486630, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Злата Васевска, Скопје. (4857)

Воена книшка на име Никола Беговиќ, ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 12/8, Куманово. (4911)

Воена книшка на име Синиша Пешиќ, ул. „Илинденска“ бр. 48, Куманово. (4925)

Воена легитимација на име Тони Николов, ул. „Борка Талев“ бр. 67, Штип. (4957)

Воена книшка на име Несрет Мустафи, ул. „Киро Фетак“ бр. 2-а, Куманово. (4976)

Свидетелства за I и III година гимназија, издадени од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Митревски К. Никола, с. Лева Река, Ресен. (4978)

Пасош на име Пеце Петровски, ул. „Козјак“ бр. 127, Битола. (4523)

Диплома за завршено средно земјоделско училиште, издадена од УЦСО „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Секуловски Кире, с. Кривени, Ресен.

Штедна книшка, издадена од Стопанска банка на име Станка Манева, ул. „11 Октомври“ бр. 10, Штип. (4545)

Штедна книшка бр. 127761/51, издадена од Стопанска банка — Основна банка — Скопје на име Биљана Димитровска, Скопје. (4551)

Пасош на име Џељал Синани, ул. „Виргино“ бр. 71, Скопје. (4555)

Воена книшка на име Јове Радески, с. Саракино, Тетово. (4563)

Работна книшка на име Силвана Вељковиќ, Куманово. (4723)

Работна книшка на име Џелал Алили, Гевгелија. (4563)

Работна книшка на име Али Сулејманов, Штип. (4563)

Работна книшка на име Страшо Гичов, Кратово. (4563)

Работна книшка на име Беадин Алиевски, Ресен. (4563)

Работна книшка на име Радица Митова, Титов Велес. (4821)

Работна книшка на име Ристо Ѓорѓиев, Радовиш. (4563)

Работна книшка на име Иванов Зоран, с. Тополовиќ, Кратово. (4868)

Работна книшка на име Стојан Митев, Радовиш. (4563)

Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Јосе Анев, ул. „Белградска“ бр. 221, Титов Велес. (4563)

Работна книшка на име Радојка Синкоска, Тетово. (4901)

Работна книшка на име Браим Руфати, Тетово. (4563)

Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Анастасов Сашко, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 15, Титов Велес. (4941)

Работна книшка, издадена од Титов Велес на име Ангеловски Љубе, ул. „9-ти Ноември“ бр. 44, Титов Велес. (4942)

Работна книшка на име Дашмир Дурмиши, Тетово. (4948)

Работна книшка на име Даут Фетаи, Тетово. (4948)

Работна книшка на име Милорад Станковски, Кочани. (4959)

Работна книшка на име Ахмедолија Османи, Тетово. (4990)

Работна книшка на име Симеон Миндев, Радовиш. (4515)

Работна книшка на име Видосава Вучковска, Куманово. (4527)

Работна книшка на име Мерита Акиќ, Охрид. (4529)

Работна книшка на име Милчо Мивчевски, Охрид. (4529)

Работна книшка на име Миле Димовски, Ресен. (4542)

Работна книшка на име Ристо Симјановски, Тетово. (4542)

Работна книшка на име Душанка Иванова, Радовиш. (4550)

Работна книшка на име Идриз Јаја, Скопје. (4557)

Работна книшка на име Менуша Јовчевска, Гостивар. (4567)

Работна книшка на име Ратко Тримчески, Гостивар. (4569)

Работна книшка на име Кица Нашир, Струга. (4569)

Работна книшка на име Исен Емини, Тетово. (4569)

Работна книшка на име Дуна Дамеска, Тетово. (4569)

Работна книшка на име Станка Николова, Винаница. (4957)

Работна книшка на име Јордан Бежаноски, Охрид. (4966)

Решение за вршење на занаетчиска дејност — вулканизер, У. бр. 12-3939 од 14. VIII. 1984 година, издадено од СО — Центар на име Жиле Кемал, ул. „141“ бр. 167, Скопје. (4376)

Урбанистичка согласност бр. 2338 од 21. V. 1986 год. и решение за локација бр. 68/86, издадени од општината Чаир — Скопје на име Светозар Јозовиќевски, Скопје. (4501)

Работна книшка на име Жаклина Ристовска, Куманово. (2905)

Работна книшка, издадена од СО Брод Македонски на име Кемана Џафероски, с. Пласница, Македонски Брод. (2930)

Работна книшка на име Анѓелко Темелковски, нас. Чашка, Титов Велес. (2933)

Работна книшка на име Бајрам Демири, Тетово. (2933)

Работна книшка на име Лазо Манџуков, Штип. (2933)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчоски“ на име Величковски Стојан, с. Габар, Крива Паланка. (2956)

Работна книшка на име Драги Тодоров, Крива Паланка. (2957)

Работна книшка на име Снежана Миленкоска, Охрид. (2965)

Возачка дозвола на име Реџиут Абдулаи, с. Жировница, Гостивар. (2980)

Возачка дозвола на име Ферат Алиу, Гостивар. (2980)

Работна книшка на име Гоце Димитровски, Куманово. (2999)

Работна книшка на име Душан Насковски, Куманово. (2300)

Работна книшка на име Џеладин Муслији, Крива Паланка. (2305)

Пасош на име Љутви Салији, Тетово. (2313)

Работна книшка на име Несим Ала, Кратово. (2313)

Работна книшка на име Максум Али, Охрид. (2313)

Воена книшка на име Нусрет Хаити, с. Г. Реџица, Тетово. (2345)

Работна книшка на име Шабан Адемов, Винаница. (2362)

Возачка дозвола на име Мето Рулески, Прилеп. (2362)

Работна книшка на име Рамон Халими, Куманово. (2362)

Работна книшка на име Михадин Емрулау, Куманово. (2364)

Лична карта на име Зулџуфли Аземи, с. Доброште, Тетово. (2408)

Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име Зулџуфли Аземи, с. Доброште, Тетово. (2409)

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за подобност и отстапување

I. Општи карактеристики:

Комплетно опремување до функционалност на Информативен надзорен сметачки систем на технолошкиот процес (ИНССТП) на ТЕ „Битола“ блок 1, 2 и 3.

Понудата треба да содржи:

1. изработка на главен проект,
2. специфицирање на опремата врз основа на главниот проект,
3. испорака на опремата,
4. монтажа на целокупната опрема до функционалност,
5. испитување, функционални проби и пуштање во погон.

Понудата треба да ги содржи сите елементи потребни за склучување на договор.

II. Услови:

Вршење на работите за комплетно опремување до функционалност ќе бидат отстапени на подобен и најповолен понудувач.

III. Цена:

Понудата треба да содржи вкупна и поединечни цени по позиции.

IV. Рокови:

Почеток на работите I квартал 1987 година.
Во понудата да се даде рок за завршување на работите.

Рок за поднесување на пријавите за подобност и понудите е 30 дена од објавување на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Останато:

Пријавата за подобност треба да содржи:

- назив и точна адреса на изведувачот,
- доказ за регистрација,
- референтна листа за исти или слични работи,
- извод за завршна сметка за 1985 и периодична сметка 1986 година,
- расположлива стручна работна сила,
- начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи,
- должина на гарантниот рок,
- формула за клизна скала на плаќање на изведените работи,
- можност за кредитирање.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола, Капитална градба со назнака: „Не отворај — пријава“ и „Не отворај — понуда“ и со назнака на конкурсот.

Подлога за понудата — тендер може да се откупи од инвеститорот со уплата на 50.000 динари, примерок на жиро-сметка 40300-762-4266 — СОК — Битола со назнака: „Откуп на тендер документација“.

За сите подетални информации понудувачите можат да се обратат до РО РЕК „Битола“ РЗ—ЗС и КГ, електро служба, тел. бр. 33-255, 22-777, телекс бр. 53-148. Отворањето на пријавите ќе го изврши Комисијата петтиот ден по завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за денот и часот на отворањето на понудите и за часот на отворањето на пријавите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а одлука за најповолен понудувач ќе се донесе во рок од 30 дена. (405)

СОДРЖИНА

580. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за организација и делокругот на Службата на Претседателството на СРМ	865
581. Одлука за именување советник на Претседателството на СР Македонија	865
582. Одлука за именување советник по општествено-политички систем и меѓународни односи на Претседателството на СРМ	865
583. Одлука за именување шеф на Кабинетот на претседателот на Претседателството на СРМ	866
584. Програма за утврдување на градежни објекти наменети за стопански и непроеизводствени дејности кои можат да продолжат или да започнат да се градат во второто полугодие на 1986 година и вкупниот износ на средства што може да се користат за таа намена	866
585. Решение за именување управител на Казнено-поправниот дом — Идризово	868
586. Решение за повторно назначување помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање	868
587. Решение за повторно назначување помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање	868
588. Решение за повторно именување заменик на директорот на Архивот на Македонија	868
589. Решение за разрешување од должноста помошник на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СРМ и шеф на Републичкиот протокол	868
590. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство	868
591. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика	869

592. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 49/86 од 10 септември 1986 година	869
593. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 97/86 од 10 септември 1986 година	869
594. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 99/86 од 10 септември 1986 година	870
595. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 306/85 од 10 септември 1986 година	872

Општи акти на самоуправните интересни заедници**СКОПЈЕ**

282. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со предвидениот пораст на номиналните лични доходи во Републиката во 1986 година	872
283. Одлука за определување еднократно парично давање на корисниците на пензија до граничниот износ на најниското пензиско примање	873
284. Одлука за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на децата со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1986 година	873
285. Одлука за усогласување на минималните старосни и семејни пензии во 1986 година	874
286. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на општините и градот и за здружување на средства во Републичката СИЗ на физичката култура за 1986 година	875
287. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година	875
288. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година	876
289. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година	876
290. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година	876
291. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за здружување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1986 година	877